

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА

Искористете го ова лето за едукација, стекнување на вештини, учење на тајните за успех на професионалците

Имате ли клучни вештини кои ги бараат работодавците? Кои се суштинските компетенции кои што се бараат во апликациите за работа и интервјуа за да ги импресионирате работодавците и да бидете ангажирани.

Работодавците ставаат голем акцент на наоѓање на кандидати со вистински вештини и компетенции за нивните организации. Во зависност од секторот на кариера и професијата во која ќе одлучите да работите, може да има многу специфични вештини, способности и знаења кои се потребни за да ја завршите работата. Општи компетенции и однесување кои се од суштинско значење за успешно работење. Кој се клучните вештини за вработување кои ќе ве направат ефикасни на работа, без оглед на работата што ја работите или ќе ја работите. Тие понекогаш се познати како преносливи вештини затоа што ги развивате со текот на времето и додека вашата кариера се развива.

Интензивна летна школа која што ќе ги опфати основните вештини кои што работодавачите ги бараат.

- ✓ Комерционална свет или деловна активност
- ✓ Комуникација
- ✓ Тимска работа
- ✓ Преговарање и убедување
- ✓ Решавање на проблеми
- ✓ Лидерство
- ✓ Организација и управување со време
- ✓ Упорност и мотивација
- ✓ Способност за работа под притисок
- ✓ Самоверба

Во рамките четиридневната летната школа ќе се опфатат и дел од темите поврзани со понапредни вештини кои што работодавачите ги бараат :

- Претприемачки вештини. Истакнувањето празнините на пазарот, што укажува на начини за подобрување на процесите или доаѓање со нови бизнис идеи, се знаци на претприемачки пристап.
- Како да ги опишете своите вештини на вашето CV?

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ, КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ, ПОВРЗУВАЊЕ И
СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ПОТРЕБНИ ЗА ПАЗАРОТ НА ТРУД

**1-5 Јули 2019 година,
Струга, Република Северна Македонија**

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на средношколци Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија.

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на средношколците Роми во образованието и транзиција на пазарот на труд“, **Ве поканува да аплицирате и да бидете дел од летната школа која што ќе се одржи во период од 1-5 Јули во Струга, Република Северна Македонија.**

I Програмата вклучува

- Интензивна теоретска и практична настава
- Тематски области поврзани со основни и напредни вештини потребни за активација на пазарот на труд
- Интеракција и дружење

II За учество на летната школа може да се пријават следните лица:

- Ученици запишани во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија;

III Потребни документи за аплицирање

- Пополнета електронска пријава (<https://forms.gle/34AoPj31LAj35LqL7>) најдоцна до **26 Јуни 2019 год**

*** При селектирањето на учесници предност ќе се даде на ученици корисници на проектот и запишани во трета и четврта година во јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија;



This Project is funded by the European Union

ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ХРАНА И ПРЕСТОЈ ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ ЌЕ БИДАТ ПОКРИЕНИ ОД ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ РОМАВЕРЗИТАС, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

Концептот на летната школа е интерактивен со практични и тематски предавања, работилници, обуки за меки вештини и многу други активности кои ќе им помогнат на младите потенцијални кадри да се стекнат со професионално искуство и да го развијат својот потенцијал за понатамошен работен ангажман.



The project "Increased Education Opportunities for Roma Students and Youth in Western Balkans and Turkey" is funded by European Union